

Миле СТАМЕНКОВ

## ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДОТ *PINUS PEUCE Grise. X PINUS AYACAHUITE Ehrenb.*

### 1. ВОВЕД

Од извршената контролирана меѓувидова хибридијација во 1971 год. меѓу *P. peuce* x *P. ayacahuite* во експерименталната семенска плантажа во Крушево е добиено потомство со хибридни карактеристики (Стаменков, М. 1977), од кое се подигнат карактеристики на два локалитета на планината Голак, во непосредна близина на градот Делчево. Едниот локалитет се наоѓа на надморска височина од 900, а другиот на 1.300 м. Двата локалитета зааземаат северно-западна експозиција, на голина, во појасот на буката. Огледот е подигнат пролетта 1977 година, во кој се насадени производените хибридни садници, како и садници од моликата, со старост од три години. Садењето на садниците е извршено во дупки на разстојание 2 x 2 до 3 x 3 м. Преживувањето на посадениот материјал е со висок процент, кој изнесува над 90.

Во текот на деветгодишниот развоен период, вршено е редовно следење на развојот на посаденото потомство од двата третмана (хибридот и моликата, која е користена како контрола). Добиените информации од ова следење ќе бидат презентирани во овој труд, со што ќе се овозможи да бидат достапни до стручната и научната јавност.

### 2. МЕТОД НА РАБОТА

Развојот на потомството во огледот редовно е следен во временскиот период 1977—1985 г. За ова време собрани се низа информации како за квантитативните, така и за квалитетивните карактеристики. Хибридните индивидуи и потомството од моликата се во таква состојба на развојот што веќе може да дадат веродостојни и скоро максимални информации за своите карактеристики, посматрани од различни аспекти.

\* Трудот е финансиран од Заедницата за научни дејности на СРМ.

Квалитативните особини описано се нотирани на терен и во лабораторија, понатаму на соодветен начин средувани и така подготвени за анализа и компарација.

Податоците за квантитативните показатели собрани се есен-та 1985. година преку мерења на одделни параметри на терен или во лабораторија кај собраниот материјал. Директно на терен вршени се мерења на постигнатите висини со точност на 1 см и дијаметри на гадна височина (1,30 м) со точност на 1 мм. Собраните мерни податоци се средени, варијационо-статистички обработени табеларно и графички прикажани. Вака средните податоци беа подготвени за компарирање и анализа, врз база на што се дојде до соодветни сознанија и се донесени потребните заклучоци. Варијационо-статистички се обработени следните показатели: средно-аритметичката вредност  $\bar{X}$ , грешката на средната вредност ( $S_x$ ), стандардната девијација ( $S$ ), грешката на стандардната девијација ( $S_s$ ) и коефициентот на варијабилноста (K.B.%). За утврдување на сигнификантноста на добиените резултати извршено е тестирање на разликите на средните вредности по т-тест, а анализата на варијансата по Фишеровиот показател. За потврдување на одреден број особини се прилагаат и оригинални фотографии.

При собирањето на теренските податоци, користени се сите индивидуи во огледот на двата локалитета.

Добиените и средните податоци од хибриденото потомство се компарирани со соодветните на потомството од моликата, која е користена како мајчин вид, а во компарацијата на резултатите како контрола.


### 3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Од меѓувидовната комбинација *Pinus reipse* x *P. ayacahuite* се произведени и одгледани до овој момент на развојот 250 хибриден индивидуи, од кои 60 на локалитетот на 900 м н.в., 180 на локалитетот на 1.300 м н.в., и 10 индивидуи се посадени во црноборовата култура под огледот на Станич, во непосредна близина на Крушево, на надморска висина од 1.250 м.

Во досегашниот деветгодишен развој, хибридното потомство од  $F_1$  генерација покажува изворедни резултати во бујноста на растењето во однос на соодветното потомство од моликата, кое јасно е уочливо во табелите 1—2, хистограмите 1—2, графиконите 1—2 и сл. 1. Ваква компарација не може да се направи со потомство од таткото (мексиканскиот бел бор), бидејќи не се располага со таков материјал.

Хибридните индивидуи засега постигнуваат изразито поголеми висини во однос на моликата. Компарадијата на постигната средна висина покажува дека хибридот ја надминува моликата по овој елемент за 75%, (табела 1 и хистограм 1), па откакото што се однесува на огледот од локалитетот на 1.300 м н.в., додека за другиот локалитет ваква компарацја не може да се направи.

ви, бидејќи нема потомство од контролата; ова се однесува и за Крушево. Разликата во постигнатите висини меѓу хибриidot и моликата значително повеќе се манифестира во постигнатите максимални висини, каде што хибриидните индивидуи ги надминуваат соодветните од моликата дури за 155 см, табела 1 и графикон 1.




Од абсолютните показатели на варијабилноста (стандартната девијација), табела 1 и графикон 1, се гледа дека хибриидното потомство покажува знатно поизразита варијабилност во однос на моликовите индивидуи, кои покажуваат голема униформност во постигнатите висини во наведениот развоен период.

Анализата на разликите на средната вредност за висината, направена по методот на т-тестот, табела 2 и анализата на варјансата, табела 3, покажуваат дека постои сигнификантна разлика на ниво од 0,1%. Тоа значи дека оваа висока сигнификантна разлика е резултат на меѓувидовата контролирана хибридацija и дека постигнатите висини се условени од генетското влијание на родителските парови, а не резултат на условите на сре-

Табела 1. Податоци за растето во висината за хибридот и молниката

Комбинации P <sub>el.</sub> x P <sub>el.</sub>	Хибридна ма- теријала оригинална ма- теријала	Висина во см						K. B. %
		Од	До	М	%	±	S <sub>s</sub>	
1. P. pauc x P. ayacahuite	Crapoer Baptijarrtin	1.300	9	180	75	500	262 (175)	7,969 ± 106,92 ± 5,635 41
2. P. pauc x P. ayacahuite	Baptijarrtin Baptijarrtin	900	9	60	70	345	183 (122)	8,022 ± 62,36 ± 5,693 22
3. Pinus pauc (k)	P. pauc	1.300	9	37	75	235	150 (100)	9,362 ± 56,95 ± 6,620 38

дината. Според целокупната компаративна анализа на добиените резултати за постигнатите висини кај наведените третмани може да се констатира дека хибриidot по оваа особина клоне кон машкиот родител, што значи дека неговото генеско влијание е доминантно.



Сл. 1. Изглед на стебло од хибридот и моликата.  
1. *P. peuce*, 2. *P. peuce x P. ayacahuite*.

Табела 2. Т-тест на разликата на средните вредности за висината

Ред. број	Комбинација	$\bar{X}$ см	<i>P. peuce</i> к)	<i>P. peuce x P. ayacahuite</i>
1.	<i>P. peuce x P. ayacahuite</i>	262	112***	0
2.	<i>Pinus peuce</i>	150	0	

Табела 3. Анализа на варјансата по Фишеровиот показател

Извор на варијабилноста	Сума на квадратите	Степен на слобода	Варијација	Анализа	
				Ф	Ф 0,001 Огледно Таблично
Меѓу третманите	368.477	1	368.477	42,69***	11,36
Во третманите	1.855.507	215	8.630		
Вкупно	2.223.984	216			

Анализата за растењето во дебелина е направена врз основа на постигнатите димензии на дијаметарот на градна висина, кое може да се види во табела 4, хистограм 2 и графикон 2. Од овие резултати може да се констатира дека и по овој квантитативен показател се постигнати значајни разлики меѓу хибриidot и моликата. Хибриidot во овој развоен период има постигнато дури трипати поголеми димензии на дијаметрот во однос на моликата. Ова се однесува како за средниот дијаметар, така и за максимално постигнатите дијаметри кај одделни индивидуи. Анализирајќи го графиконот 2, многу јасно се уочува какава е разликата во постигнатите максимални димензии на дијаметарот. Хибридните индивидуи значително се поместени кон поголемите димензии, така што индивидуите од моликата со максимално постигнатиот дијаметар скоро се под индивидуите на хибриidot со постигнатиот среден дијаметар.

Од вредностите на стандардната девијација, табела 4, и фреквенцискиот полигон, графикон 2, добро се уочува дека варијабилноста на хибридните варијанти во постигнатите вредности на градниот дијаметар е значително поголема во однос на оние од моликата, чии индивидуи (варјанти) се скоро униформни (воеџачени) по дијаметрите.

Резултатите од т-тестот (табела 5) и анализата на варјансата (табела 6) за посигнатие дијаметри кај хибридните индивидуи и оние од моликата говорат дека постои сигнификантна разлика меѓу хибриidot и моликата на ниво од 0,1%. Оваа висока сигнификантна разлика и кај овој параметар е резултат на меѓувидовата контролирана хибридизација меѓу наведените два вида, каде што машкиот родител има скоро доминантно генетско влијание во оформувањето на оваа особина кај хибридното потомство од  $F_1$  генерација.

Табела 4. Податоци за постигнатите димензии на дијаметарот

Комбинација Pel. број	Гравицисана ориентација на минералите B <sub>Po</sub> и B <sub>Po</sub> и беспушарни бесцврдни	Дијаметри во мм				S	±	S <sub>x</sub>	K B. %	
		Од	До	М	%					
1. P. peuce x P. ayacahuite	1.300	9	180	5	76	32	(267)	± 1,461	19,607	± 1,033
2. P. peuce x P. ayacahuite	900	9	60	5	48	16	(133)	± 1,293	9,994	± 0,912
3. Pinus peuce (к)	1.300	9	37	5	28	12	(100)	± 1,021	6,210	± 0,722

Табела 5. Т-тест на разликата на средната вредност за дијаметарот

Ред. број	Комбинација	$\bar{X}$ см	P. peuce	P. peuce x P. ayacahuite
1.	P. peuce x P. ayacahuite	32	20***	0
2.	Pinus peuce	12	0	

Табела 6. Анализа на варијанската за дијаметарот

Извор на варијабилноста	Сума на квадратите	Степен на слобода	Варијанса	Анализа	
				Ф Огледно	Ф 0,001 Таблично
Меѓу третманите	14.238	1	14.238	44,29***	11,38
Во третманите	69.106	215	321		
Вкупно	83.344	216			

Според досега постигнатите димензии во растењето во висина и дебелина и варијационата ширина на варијантите, и до колку се задржи овој тренд во иднина, се создава голема можност за идна селекција кај хибриденото потомство, преку која ќе се овозможи добивање на високопродуктивен култивар. Ваквото очекување ќе го потврди или отфрли иднината.

Круната на хибридот е широко пирамидална, додека кај моликата е тесно пирамидална. По оваа карактеристика хибридот е скоро идентичен со мексиканскиот бор, бидејќи со моликата нема ништо заедничко.

Гранките кај хибридот се знатно поразвиени во однос на моликата. Посигнатите димензии на гранките во основата и нивниот број во еден прашлен може да се вида во табелта 7. По димензите на гранките, исто така, хибридот клоне кон машкиот родител.


Табела 7. Податоци за гранките

Третмани	Дебелина на гранките при основата во мм			Број на гранките во еден прашлен		
	Од	До	Средна вредност	Од	До	Средна вредност
Pinus peuce	9	19	13	3	11	6,1
P. peuce x P. ayacahuite	6	30	18	3	11	6,5
Pinus ayacahuite	—	—	—	—	—	—

Деблото кај хибридот е право, полнодрвно, со благ пад на дијаметарот и добро оформено; кај моликата, исто така, е добро развиено, разликата е само во постигнатите димензии. Кората на младите дебла кај хибридот е изразито мазна, со светло-сива боја, а кај моликата е нешто порапава, со темно-сива боја. Според литературни податоци, кората на младите дебла од мексиканскиот бел бор е со истите особини што ги има хибридот, тоа значи дека по оваа особина хибридот и машкиот родител се идентични.

Пупките како кај хибридот, така и кај моликата, имаат јајцевидна форма, во јадрината не може да се направи забележителна диференцијација, во обоеноста се манифестира извесна разлика. Пупките кај хибридот се зелени, со поизразена светло-кафеава нијанса, а кај моликата се зелени со темно-кафеава нијанса.

Игличките од хибридот по своите особини јасно се издиференцирани во однос на оние кај моликата, чии карактеристики може да служат и како сигурен показател за детерминација на хибридот (сл. 2). Тие кај хибридот се тенки, нежни, доста долги и висат надолу, по боја се светло-зелени, со сива нијанса. Игличките кај моликата се значително пократки, поцврсти, имаат исправена положба и градат остар агол со оската на леторастот, односно гранката, по боја се зелени. Димензиите за должината на игличките се дадени во табела 8. Според димензиите на игличките хибридот има интермедијарни особини, а според нивните квалитативни особини, хибридот е идентичен со машкиот родител (мексиканскиот бел бор).




Сл. 2: Изглед на игличките кај хибридот и моликата

Табела 8. Податоци за игличките

Третмани	Димензии на игличките во см		
	Од	До	Средна вредност
Pinus peuce	5,5	10,4	8,0
Pinus peuce x P. ayacahuite	9,6	15,5	11,8
Pinus ayacahuite	10,0	20,0	литературен податок

Кај овој хибрид прва појава на репродуктивни органи е забележана во 1982. година на шестгодишна старост и се регистрирани на три индивидуи по една шишарка. Во 1985. година фрутификацијата беше поизобилна и тоа при поголем број индивидуи. Компаративната анализа на резултатите од квалитативните и квантитативните карактеристики на шишарките од хибридот и моликата покажува дека меѓу нив не постојат сличности (сл.3). Шишарките кај хибридот по надолжната оска се слабо едностранино закривени. Ова закривување е поизразено во завршиот дел, односно кон врвот. По облик до среднината скоро се цилиндрични, а потоа кон врвот постепено се стеснуваат и завршетокот е скоро заострен. Површината на плодните лушпи е мазна и сјајна, во зелена состојба бојата е темно-зелена и сјајна, по сјајот се добива впечаток како да се лакирани, апофизата е кафеава. Рабовите на плодните лушпи на шишарките уште во зелена состојба се одлепени и подигнати, така што грбицата е слабо свртена напазад. Оваа одвоеност на рабовите на плодните лушпи значително поизразито се манифестира во основата на шишарките, а кон врвот се намалува, кое многу јасно се гледа на сл. 3. Шишарките кај моликата по форма се неправилно цилиндрични, во втората половина постепено се стеснуваат кон врвот, по надолжната оска скоро се прави. Површината на плодните лушпи е изразито релјефна, кое е резултат на испупченото задебелување на средината, чии рабови, добро се залепени. Во зелена состојба, моликовите шишарки се темно зелени, на осончената страна се прошарени со слабо виолетова боја, во вид на риги. Според јадрината шишарките од хибридот се нешто појадри во однос на моликата, а доста поситни во однос на мексиканскиот бел бор, кое се потврдува со податоците за нивните димензии, дадени во табела 9. Анализата на




Сл. 3. Изглед на шишорите од хибриidot и моликата

однос на мексиканскиот бел бор, кое се потврдува со податоците за нивните димензии, дадени во табела 9. Анализата на

податоците за шишарките и нивната компарација меѓу хибриidot и моликата покажуваат дека не постои никаква сличност меѓу нив, шишарките кај хибриidot по квалитативните показатели скоро се идентични со татковиот родител, а по јадрината се приближуваат кон моликата, но, сепак, се помасивни отколку кај неа.

Плодните лушпи на шишарките кај хибриidot и моликата, исто така, меѓу себе знатно се разликуваат по своите особини, сл. 4. По џубликот плодните лушпи од двета третмани скоро не се разликуваат, но, постои значителна разлика во јадрината, табела 10. Тие се појадри кај хибриidot, што се потврдува со податоците од димензиите дадени во табела 10. Боязта на плодните лушпи од шишарките кај хибриidot е светло-кафеава, а кај моликата кафева.



Сл. 4. Изглед на плодните лушпи

Табела 9. Податоци за шишарките

Третман	Должина на шишарките во см			Дебелина на шишарките во см		
	Од	До	Средна вредност	Од	До	Средна вредност
Pinus peuce	9,0	16,0	13,0	2,5	3,6	3,1
P. peuce x P. ayacahuite	8,0	18,0	14,0	2,5	4,2	3,7
Pinus ayacahuite	25,0	45,0	Литературен податок			

Табела 10. Податоци за плодните лушки

Третмани	Должина во мм			Ширина во мм		
	Од	До	Средна вредност	Од	До	Средна вредност
Pinus peuce	14	38	31	6	28	20
P. peuce x P. ayacahuite	18	49	38	6	28	22
Pinus ayacahuite	50	70	литературен податок			

Постои доста изразена диференцијација и во особините на дршката на шишарките. Дршката на шишарките кај хибриidot е подолга и потенка, додека кај моликата е пократка и подебела, кое може да се констатира од податоците во табела 11 и сл. 3.


Табела 11. Податоци за дршката на шишарките

Третмани	Должина во мм			Дебел на во мм		
			Средна вредност			Средна вредност
	Од	До	Од	До		
Pinus peuce	5	15	9	6	10	8,3
P. peuce x P. ayacahuite	15	28	17	5	8	7,0
Pinus ayacahuite	—	—	—	—	—	—

Според резултатите за ишарките и нивната дршка може да се констатира дека ибридот скоро по сите особини клоне или е идентичен со особините на таткото, со исклучок на димензиите на шишарките, по кои хибридот се доближува кон мајката (моликата).

Постои доста јасна разлика меѓу хибридот и моликата во особините на крилцето на семето. Во нивниот облик не се уочува јасна разлика, но, е поуочлива во нивната боја. Бојата на крилцата аж хибридот е темно-кафеава, а кај моликата е светло-драп. Разликата е изразена во нивната јадрина, крилцата се знатно појадри кај хибридот во однос на моликата.

Дека новодобиеното потомство од F<sub>1</sub> генерација од наведената меѓувидова комбинација е хибридно јасно се потврдува како со квантитативните, така и со квалитативните карактеристики на семето. Диференцијацијата јасно е изразена по сите, негови особини. По обликовото семето и кај двата третмани скоро е идентично. Разликите се манифестираат во бојата и јадрината, сл. 5 и табела 12. Семето кај хибридот има темно-кафеава боја со темни и ситни петна, чија боја е драп, а семето на моликата е со светло-кафеава боја. Разликата уште е поизразена во јадрината, семето од хибридот е знатно појадро од она на моликата, кое јасно се гледа од податоците на димензиите на семето претставени во табела 12.



Сл. 5. Изглед на семето од хибридот и моликата

Табела 12. Податоци за семето

Третмани	Должина во мм			Ширина во мм			Дебелина во мм		
			Средна вредност			Средна вредност			Средна вредност
	Од	До	Од	До		Од	До		
Pinus peuce	6,5	8,0	7,1	4,0	6,0	4,8	3,5	4,5	3,7
P. peuce x P. ayacahuite	10,0	14,0	11,7	6,0	8,5	7,0	4,0	5,0	4,5
P. ayacahuite	—	—	—	—	—	—	—	—	—

По карактеристиките на репродуктивните органи и нивната компаративна анализа меѓу хибриidot и моликата може да се констатира дека хибриidot клоне или е идентичен со соодветните особини на репродуктивните органи на машкиот родител и по нив може јасно да се детерминира новосоздадениот култивар.

Во досегашниот развој не се забележани и регистрирани какви било оштетувања или заболувања како кај хиbridните, така и кај моликовите индивидуи.

#### 4. ЗАКЛУЧОК

Од целокупната споредбена анализа, направена врз база на добиените сопствени резултати и расположивите литературни по-датоци меѓу користените видови и нивното потомство од  $\Phi_1$  генерација, може да се заклучи дека тоа е хибридно и претставува новодобиен култивар. Ова потомство има оформено свои сопствени особини по кои се диференцира од своите родители и врз основа на тие карактеристики лесно може и да се детерминира. Голем број особини на хибриidot се скоро идентични со таткото или клонат кон него, сосема мал број особини се интермедијарни, а засега не може да се уочат особини кои клонат кон моликата или да се идентични со неа. Од ова произлегува дека во моделирањето на особините кај хибриidot машкиот родител (мексиканскиот бел бор) има скоро доминантно генетско влијание, а генетското влијание на мајката (моликата) скоро е незабележително.

Како битен и корисен заклучок од досегашните истражувања по третираниот наслов, треба да се извлече и истакне дека добиениот хибриid, во досегашниот свој развој, покажува изразита бујност во растењето и постигнува знатно поголеми висини и дебелина на дијаметарот на градна висина во однос на моликата. Според тоа, овој хибриid заслужува да му се посвети поголемо внимание и да се следи неговиот развој и во иднина, кога може да настанат разни промени, со што поверодостојно ќе бидеме информирани и упатени за прифаќање или одбивање на користењето на овој метод за зголемување и подобрување на производствената продукција на дрвна маса преку користењето на моликата и мексиканскиот бел бор.

Постигнатиот ефект кај хибриidot во овој развоен период е резултат на контролираната меѓувидова хибридизација и генетско-то влијание на родителите, а не на условите на средината.

Во досегашното следење на развојот на хибридното потомство од  $\Phi_1$  генерација не се забележани болести и оштетувања од какви било предизвикувачи.

## 5. ЛИТЕРАТУРА

- Видаковић, М. (1982): Четињаче морфологија и варијабилност. Загреб.
- Видаковић, М. — Крстинић, А. (1985): Генетика и оплемењивање шумског дрвећа. Загreb.
- Дебазак, Е. (1967): Приручник о четинарима. Превод. Београд.
- Gritenfield, W. — Little, E. (1966): Geographic Of the Pinus of the world. U.S. dpartment of Agriculture forest service, Washington.
- Мулић, Ј. (1969): Експериментална статистика примјењена у пољопривреди. Сарајево.
- Стаменков, М. (1977): Први резултати од контролираната међувидова хибридизација међу *P. peuce Gris.* и *P. ayacahuite Ehrenb.* — Шумарски преглед, 5—6, Скопје.
- Stamenkov, M. (1986): Controlled interspecies hybridization of *Pinus peuce* with other fifth-needles Pines. 18-th IUFRO World Congress, Division 2, vol. I, Ljubljana.
- Туцовић, А. (1975): Практикум из генетике са оплемењивањем биљака. Београд.
- Туцотић, А. (1979): Генетика са оплемењивањем биљака. Београд.

## SUMMARY

### BASIC CHARACTERISTICS OF THE HYBRID PINUS PEUCE GRISEB. X PINUS AYACAHUITE EHRENB.

Mile STAMENKOV

At 1971, in the experimental seed orchard in Kruševac, a controlled intermediate hybridization between *Pinus peuce* and *P. ayacahuite*, has been done. The result of this experiment is a progeny with a hybrid characteristics. This progeny is situated in a permanent experimental fields providing normal development which is followed and noted constantly.

According to the comparative analysis of obtained informations, the conclusion is that the hybrid progeny of the *F<sub>1</sub>* generation has qualitative and quantitative characteristics quite different of the parents. Based on these characteristics the determination of the hybrid is easy to be done.

The hybrid is showing more luxuriant growth in height and thickness in refeance of *Pinus peuce*.

In the creating pf the characteristics, the dominant influence is of the male parent while the influence of the female parent is nearly imperceptible.

Until now, any deseases, hurts or pestis'attacks are not noticed.